

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ЗАКОНОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за здравствената заштита,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 13 декември 2005 година.

Бр. 07-4622/1
13 декември 2005 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
д-р **Љупчо Јордановски, с.р.**

З А К О Н
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ЗАКОНОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА

Член 1

Во Законот за здравствената заштита (“Службен весник на Република Македонија” број 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004 и 84/2005), во членот 32 по ставот 1 се додаваат два нови става 2 и 3, кои гласат:

“Средства за остварување на загарантираните права и утврдените потреби и интереси од ставот 1 на овој член се обезбедуваат од Буџетот на Република Македонија и од надоместокот што го плаќаат правните лица коишто произведуваат или увезуваат тутунски производи кои содржат штетни материи по здравјето на населението.

Надоместокот од ставот 2 на овој член е приход на Буџетот на Република Македонија и се уплаќа на соодветна уплатна сметка, во рамките на трезорската сметка.”

Во ставот 2 кој станува став 4 зборовите: “со Републичкиот буџет” се заменуваат со зборовите: “согласно со ставот 2 од овој член”.

Ставовите 4 и 5 стануваат ставови 5 и 6.

Член 2

По членот 32 се додаваат пет нови члена 32-а, 32-б, 32-в, 32-г и 32-д, кои гласат:

“Член 32-а

Висината на надоместокот што се плаќа при производство и увоз на тутунски производи изнесува:

- за една произведена или увезена цигара што содржи тутун 0,25 ден/парче,
- за една произведена или увезена пура или цигарилос што содржи тутун 10 ден/парче,
- за едно произведено или увезено пакување на тутун за цваќање 15,00 ден/пакување,
- за едно произведено или увезено пакување на тутун за виткање 15,00 ден/пакување и
- за едно произведено или увезено пакување на тутун за луле 15,00 ден/пакување.

Обврзник за плаќање на надоместокот од ставот 1 на овој член е правното лице кое произведува тутунски производи.

Обврзник за плаќање на надоместокот од ставот 1 на овој член е правното лице кое увезува тутунски производи.

Надоместокот од ставот 1 на овој член за обврзникот од ставот 2 на овој член го пресметува производителот кој е должен да го уплати надоместокот на соодветната уплатна сметка во рамките на трезорската сметка, во рок од 15 дена по истекот на секој календарски месец во кој се пуштени тутунските производи во слободно правен промет.

Надоместокот од ставот 1 на овој член за обврзникот од ставот 3 на овој член го пресметува и наплатува царинскиот орган при наплата на царинските давачки за увоз и го уплатува на соодветната уплатна сметка во рамките на трезорската сметка.

Надоместокот за производство на тутунски производи не се плаќа, доколку количината на производите што се фактурира е извезена.

Во случајот од ставот 6 на овој член производителот што го фактурирал производот е должен кон фактурата да приложи извозна царинска декларација од извозникот, како доказ дека количината на производот на кој не е пресметан надоместокот е извезен од Република Македонија.

Во случај на извоз, на докажливо неупотребени или уништени под даночен надзор тутунски производи, за кои е пропишан надоместок во ставот 1 на овој член и за кои претходно е платен надоместокот од ставот 1 на овој член, обврзникот има право на враќање на уплатениот надоместок за извезените, докажливо неупотребените или уништените под даночен надзор количини тутунски производи, во согласност со прописот од членот 32-б став 2 на овој закон.

Член 32-б

Обврзникот за плаќање на надоместокот од членот 32-а на овој закон може до Управата за јавни приходи да поднесе барање за враќање на надоместокот од членот 32-а на овој закон, за количината што е извезена, докажливо неупотребена или уништена под даночен надзор.

За начинот и постапката и рокот за враќање на надоместокот од ставот 1 на овој член, соодветно ќе се применуваат одредбите од прописите за даночната постапка.

Член 32-в

Начинот и постапката на утврдување, пресметување и уплатување ги пропишува министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на здравството во согласност со министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на финансиите.

Во постапката за утврдување, пресметување и уплатување на надоместокот се применуваат одредбите од прописите за даночна постапка, доколку со овој закон поинаку не е определено.

Обврзникот за плаќање на надоместокот е должен навремено и правилно да го пресметува и уплатува надоместокот, како и да води, одржува и чува уредна и точна евиденција за пресметаниот и уплатениот надоместок.

Министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на здравството во согласност со министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на финансиите донесува поблиски прописи за начинот и постапката за водење и чување на евиденцијата од ставот 3 на овој член.

Надлежна за контрола на утврдувањето, пресметувањето и уплатата на надоместокот, ослободувањето од плаќањето на идниот надоместок, како и за почитување на роковите за уплатување на надоместоците е Управата за јавни приходи.

Член 32-г

Управата за јавни приходи е должна да води евиденција на обврзниците за плаќање на надоместоците од членот 32-а став 1 на овој закон.

Министерот кој раководи со органот на државната управа, надлежен за работите од областа на здравството во согласност со министерот кој раководи со органот на државната управа, надлежен за работите од областа на финансиите ги пропишува содржината, начинот на водење на евиденцијата на обврзниците, како и начинот на доставување на податоците за водење на евиденцијата.

Обврзникот за плаќање на надоместокот е должен, во рок од 15 дена од денот на настанувањето на обврската за плаќање на надоместокот, до Управата за јавни приходи да достави податоци заради негово евидентирање, во согласност со прописот од ставот 2 на овој член.

Член 32-д

За застареноста на обврската за плаќање на надоместокот соодветно се применуваат одредбите од прописите за даночната постапка.”

Член 3

Во членовите 93 став 1, 200-с став 2 и 200-и став 2 зборовите: „судскиот регистар“ се заменуваат со зборовите: „Централниот регистар на Република Македонија“.

Член 4

Во членот 155 став 2 зборовите: „регистарот кај надлежниот суд“ се заменуваат со зборовите: „Централниот регистар на Република Македонија“.

Член 5

По членот 191 се додава нов член 191-а, кој гласи:

“Член 191-а

Со парична казна од 200.000 до 300.000 денари ќе се казни за прекршок правното лице, ако не го пресмета или неточно го пресмета надоместокот, односно не го пресмета на начин предвиден со овој закон или надоместокот не го уплати во пропишаните рокови согласно со членот 32-а од овој закон.

Со парична казна од 30.000 до 50.000 денари ќе се казни и одговорното лице во правното лице за дејствијата од ставот 1 на овој член.”

Член 6

Во членовите 200-х и 200-ч зборовите: „кај надлежниот суд” се бришат.

Член 7

Одредбите на членовите 1, 2 и 5 на овој закон ќе се применуваат од 1 јануари 2006 година, а одредбите на членовите 3, 4 и 6 ќе се применуваат од 30 септември 2006 година.

Член 8

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.